

СТАТУТОТ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА СУДИИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

(Пречистен текст)

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

(1) Здружението на судиите на Република Македонија (во натамошниот текст Здружение) е доброволна, независна, неполитичка и непрофитна организација основана од активни и пензионирани судии, како и од судии од Република Македонија кои судската функција ја вршат во меѓународни судови, заради остварување на своите интереси, заштитата на независноста и самостојноста на судиската функција и унапредување на професионалното вршење на функцијата.

II. ИМЕ И СЕДИШТЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО

Член 2

(1) Името на Здружението е: Здружение на судиите на Република Македонија” со седиште во Скопје, со адреса бул. “Крсте Мисирков” бр.1, Судска палата, Скопје.

(2) Скратена ознака на името на Здружението е ЗСРМ.

(3) Здружението на судиите на Република Македонија има својство на правно лице кое делува на територијата на Република Македонија.

(4) Работата на Здружението на судиите на Република Македонија е јавна.

(5) Во меѓународната комуникација називот на Здружението на судиите на Република Македонија, како и скратената ознака, покрај на македонски, може да се изрази и на еден од светските јазици.

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА СУДИИТЕ

Член 3

(1) Здружението на судиите на Република Македонија ги има следниве цели и задачи:

- унапредување и јакнење на независноста и самостојноста на судиите и судската власт во Република Македонија;
- заштита на достоинството и угледот на судијата и судиската функција;
- заштита на материјалните и професионалните интереси на судиите;
- јакнење на судиската етика;
- стручно усовршување на судиите;

- поттикнување на развојот во судството со унапредување на законите за организацијата и работата на судовите;
- соработка со сродни асоцијации во земјава и во странство;
- развивање на колегијални и пријателски односи меѓу судиите;
- активно учество во градењето и креирањето на јавното мислење за прашањата и политиките кои се од интерес на судиите и судството во целина.

IV. ДЕЈНОСТИ СО КОИ СЕ ОСТВАРУВААТ ЦЕЛИТЕ

Член 4

(1) Остварувањето на своите цели Здружението ги постигнува:

- со дејствување на членовите во органите и работните тела на Здружението;
- со соодветно учество, давање иницијативи, предлози, со заземање ставови по одделни прашања во врска со целите и задачите на Здружението и со нивно објавување и промовирање;
- со поттикнување на иницијатива за стручно усовршување на судиите;
- со издавање стручни и научни публикации во кои се третираат задачите и положбата на судството.

Член 5

(1) Здружението на судиите на Република Македонија може да членува во слични асоцијации во земјава и во странство.

V. НАЧИН НА ОДЛУЧУВАЊЕ ЗА ЗАЧЛЕНУВАЊЕ ВО ЗДРУЖЕНИЕТО

Член 6

(1) Членувањето во Здружението на судиите на Република Македонија може да биде редовно и почесно.

(2) Редовен член на Здружението на судиите на Република Македонија може да биде судија или пензиониран судија, како и судија или пензиониран судија од Република Македонија во меѓународните судови.

(3) За почесен член може да биде именуван граѓанин на Република Македонија или странски државјанин кој значително придонесува кон развојот на македонското судство или на Здружението.

(4) Одлука за прогласување почесен член донесува Собранието на Здружението, на предлог на Управниот одбор на Здружението.

(5) Иницијатива за прогласување почесен член може да биде покрената од Подружницата на Здружението на судиите на Република Македонија, од најмалку 10

члена на здружението или од Управениот одбор.

(6) Критериумите за избор на почесен член ќе се определат со посебен правилник што го донесува Управниот одбор на Здружението.

Член 7

(1) Членството во Здружението на судиите на Република Македонија е доброволно.

(2) Членство во Здружението на судиите на Република Македонија се стекнува со своерачно потпишување пристапница за прифаќање на Статутот и Кодексот за судиската етика.

(3) Пристапниците се доставуваат преку подружницата до Управниот одбор на Здружението.

(4) Евиденција на членството се води во Регистар на членови на Здружението што се води при Управниот одбор на Здружението и податоците се ажурираат тековно, а најмалку еднаш годиншно.

(5) Здружението на своите членови им издава членски книшки чиј изглед и содржина ги утврдува Управниот одбор на Здружението.

(6) Податоците од став 3 од овој член се заштитени во согласност со прописите за заштита на лични податоци и класифицирани информации.

VI. ПРАВА, ОБВРСКИ И ОДГОВОРНОСТИ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО

Член 8

(1) Членот на Здружението ги има следниве права:

- да учествува во работата на Здружението;
- да избира и да биде избран во органите и телата на Здружението;
- да биде информиран на најсоодветен начин за работата на Здружението и за материјално финансиското работење и да бара од органите информации за одредени прашања;
- да бара заштита од Здружението во случај на повреда на достоинството и угледот на судијата во извршувањето на судиската работа и да добие одговор во врска со тоа;
- да става забелешки и предлози во врска со активностите на Здружението и работата на неговите органи;
- да му се доделуваат посебни признанија утврдени во Правилникот за доделување на посебни признанија.

Член 9

(1) Членот на Здружението е должен:

- активно да учествува во работата на подружницата и да ги исполнува задачите што за него произлегуваат од овој Статут, од другите општи акти, како и од одлуките и заклучоците донесени од органите и телата на Здружението на судиите на Република Македонија;
- да го почитува Кодексот за судиска етика;
- редовно да ја плаќа членарината.

VII. ИСКЛУЧУВАЊЕ И ПРЕСТАНОК НА ЧЛЕНУВАЊЕТО ВО ЗДРУЖЕНИЕТО

Член 10

(1) Членството во Здружението на судиите на Република Македонија престанува:

- со исклучување;
- со престанок на функцијата судија, освен во случај на заминување во пензија;
- со престанок на плаќање на членарината, најмалку 6 месеци;
- со доброволно истапување од членството;
- со смрт на членот.

Член 11

(1) Член на Здружението на судиите на Република Македонија може да биде исклучен ако:

- со своето однесување го урива угледот на Здружението или судот во кој работи,
- ги крши одредбите на овој Статут и Кодексот на судиската етика.

(2) Постапката за исклучување од членството се уредува со посебен правилник донесен од Управниот одбор.

Член 12

(1) Одлука за исклучување од членство во Здружението донесува Управниот одбор по сопствена иницијатива, по предлог на подружницата или на органите и телата на Здружението.

2

Против одлуката за исклучување членот на Здружението може да поднесе приговор до Собранието на Здружението во рок од 15 дена по приемот на одлуката за исклучување.

(3) Собранието на Здружението одлучува по поднесениот приговор и донесува конечна одлука за исклучување на член од Здружението на првата наредна седница после одлуката на Управниот одбор за исклучување.

(

4

До донесување на одлука по приговорот на членот на Здружението му се суспендираат правата што ги има како член на Здружението.

VIII. ОРГАНИЗАЦИЈА И ОРГАНИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО

Член 13

(1) Целите и задачите Здружението ги остварува преку неговите подружници и неговите органи и тела.

Член 14

(1) Подружница на Здружението се формира во секој суд и во неа членуваат активни и пензионирани судии од тој суд - членови на Здружението.

(2) Подружниците на Здружението на судиите може да се здружуваат на регионално ниво за подрачје на Апелационен суд.

(3) Со подружницата раководи претседател кого го избираат членовите на подружницата по пат на јавно гласање, ако не одлучат поинаку.

(4) На седницата на подружницата се расправа за прашања кои се од значење за работата на Здружението и на самата подружница и тоа за прашања по иницијатива на членовите на подружницата или за прашања иницирани од органите на Здружението на судиите на Република Македонија.

(5) За водената расправа на седницата на Подружницата се води записник, којшто во зависност од прашањата за кои се води расправата, се доставува до Управниот одбор на Здружението на судии на Република Македонија.

(6) Мандатот на претседателот трае 4 години, со право на уште еден избор.

Член 14 –а

(1) Подружницата на Здружението може да работи и полноважно да одлучува доколку на истата се присутни повеќе од половина од вкупниот број на членови на подружницата.

(2) Одлуките на подружницата се донесуваат со мнозинство гласови од присутните членови на подружницата.

(3) За претседател на подружницата е избран кандидатот кој добил мнозинство гласови од присутните членови на подружницата.

(4) Начинот на работа, подружницата подетално го уредува со донесување на Деловник за работа.

Член 15

(1) Органи на Здружението на судиите на Република Македонија се:

- Собрание;
- Управен одбор;
- Претседател на Здружението;
- Надзорен одбор;
- Советодавно тело за судиска етика

IX. СОСТАВ, ИЗБОР И РАЗРЕШУВАЊЕ, НАЧИН НА ОДЛУЧУВАЊЕ И ТРАЕЊЕ НА МАНДАТОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ ВО ОРГАНИТЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО

1. СОБРАНИЕ

Член 16

- (1) Највисок орган на Здружението на судиите на Република Македонија е Собранието. Него го сочинуваат претставници на подружниците.
- (2) Секоја подружница има право на еден претставник на секои започнати 10 члена.
- (3) Мандатот на претставниците трае 4 години, со право на уште еден избор.
- (4) Со изборот на претставниците на подружницата се избираат и нивни заменици.
- (5) Доколку на некој од претставниците на подружниците во Собранието му престане членството во ЗСРМ, подружницата избира нов претставник и негов заменик.

Член 17

- (1) Собранието на Здружението на судиите на Република Македонија:
 - донесува Статут и негови измени и дополнувања дава автентично толкување на истиот, и ги објавува на својата веб страница;
 - го донесува Кодексот за судиската етика;
 - донесува Деловник за својата работа;
 - усвојува програма, годишен извештај, насоки и план за работа и ги објавува на својата веб страница;
 - усвојува завршна сметка и финансиски план и ги објавува на својата веб страница;
 - одлучува за промена на целите на здружувањето;
 - одлучува за основање и укинување и други облици на организирање на Здружението;
 - го избира и разрешува претседателот на Здружението, Управниот одбор и Надзорниот одбор во целост или некои нивни членови;
 - избира тела на Здружението;
 - одлучува по приговор против одлука на Управниот одбор за исклучување на

- член од членство во Здружението на судиите на РМ;
- одлучува и за други прашања кои не се во надлежност на другите тела на Здружението и
 - врши и други работи во согласност со статутот и општите акти на Здружението.

Член 18

- (1) Собранието на Здружението на судиите на Република Македонија може да биде редовно или вонредно.
- (2) Собрание се одржува најмалку еднаш годишно, а го свикува претседателот на Здружението на судиите на Република Македонија.
- (3) На секои 4 години се одржува редовно изборно собрание.
- (4) Седница на Собранието се свикува и по предлог на Управниот одбор, на Надзорниот одбор, по барање на една третина од Подружниците и на барање од една петтина од членовите на Здружението. Во предлогот за свикување на Собранието предлагачот ги наведува и причините.
- (5) Со Собранието раководи Претседателот на Здружението на судиите на Република Македонија.
- (6) Ако Претседателот на здружението не свика седница во рок од 14 дена од денот на дадениот предлог, седницата ја свикува Управниот одбор или иницијаторите.
- (7) Собранието работи врз основа на Деловник.

Член 19

- (1) Собранието се свикува најмалку 15 дена пред денот на неговото одржување.
- (2) Собранието може полноважно да работи ако се присутни повеќе од половина од претставниците на подружниците.
- (3) На собранието може да бидат повикани и да учествуваат во неговата работа и други лица, без право на глас.
- (4) Своите одлуки Собранието ги донесува со јавно гласање. За пооделни прашања може да одлучи гласањето да биде тајно.
- (5) За полноважност на одлука потребно е обично мнозинство од присутните претставници.
- (6) Статутот и другите акти што ги донесува Собранието се објавуваат во “Судискиот информатор”.

2. УПРАВЕН ОДБОР

Член 20

- (1) Управниот одбор го сочинуваат 15 членови, вклучувајќи го и Претседателот на Здружението на судии на Република Македонија.
- (2) Мандатот на членовите на Управниот одбор трае 4 години, со право на уште еден избор.
- (3) На првата седница Управниот одбор од своите редови избира двајца потпретседатели и секретар на Здружението, на предлог на Претседателот на Здружението.
- (4) Надлежностите на секретарот на Здружението ги определува Управниот одбор со посебен акт.

Член 21

- (1) Управниот одбор работи на седници.
- (2) Седниците на Управниот одбор ги свикува Претседателот на Здружението на судии на Република Македонија.
- (3) Претседателот е должен да свикува седница и по иницијатива на најмалку 5 члена од Управниот одбор, од Надзорниот одбор, комисијата, подружницата, како и по барање од најмалку 15 члена на Здружението на судиите на Република Македонија.
- (4) Доколку Претседателот на Здружението на судии не свикува седница по иницијативите од став 3 во рок од 15 дена, тогаш седницата можат да ја свикуваат најмалку 5 члена од Управниот одбор.
- (5) По исклучок Управниот одбор може да одлучува и без присуство, при што членовите на Управниот одбор се изјаснуваат без одржување на седница, а преку телеконференциска врска.

Член 22

- (1) Управниот одбор ги врши следниве работи:
 - ги подготвува седниците на Собранието;
 - предлага измени и дополнувања на Статутот на Здружението;
 - ја спроведува политиката, заклучоците и одлуките донесени од Собранието;
 - донесува стратешки план за работата на Здружението;
 - донесува други општи акти предвидени во овој Статут;
 - донесува деловник за својата работа и за работата на постојаните и други комисии;

- донесува одлука за исклучување од членство во Здружението;
- одлучува за висината на членарината;
- дава насоки за стручно усовршување на судиите;
- расправа и дава мислење за избор, разрешување и унапредување на судиите;
- формира комисии и тела од постојан или од привремен карактер за остварување на целите и задачите на Здружението;
- одлучува за соработката и зачленувањето во други сродни организации;
- избира и разрешува главен и одговорен уредник, како и членови на редакцискиот одбор и издавачкиот совет на списанието “Судиска ревија”;
- избира и разрешува членови на редакцијата на “Судиски информатор”;
- одлучува по жалба на одлука на Комисијата за солидарна помош;
- ги избира членовите на Советодавното тело за судиска етика;
- управува и одговара за управувањето со имотот на Здружението;
- подготвува годишен и периодичен извештај за својата работа;
- донесува одлука за формирање стручна служба и врши контрола врз нејзината работа;
- врши и други работи од својот делокруг;

Член 23

(1) Општите акти кои ги донесува Управниот одбор се објавуваат во “Судскиот информатор”.

Член 24

(2) Управниот одбор на Здружението на судии може да работи ако на седницата се присутни повеќе од половината членови.

(3) Одлуките и заклучоците се донесуваат со мнозинство гласови од присутните членови.

Член 25

(1) Управниот одбор ги именува претседателот и членовите на следниве постојани комисии:

- Комисија за нормативна дејност;
- Комисија за меѓународна соработка;
- Комисија за финансирање, буџетирање и планирање;
- Комисија за односи со јавноста;
- Комисија за фонд за солидарна помош.

(2) Во зависност од потребите на Управниот одбор, со посебна одлука може да формира и други комисии или помошни тела.

(3) Бројот на членовите на комисиите и помошните тела го утврдува Управниот одбор на Здружението на судии, со одлуката за формирање.

(4) Со одлуката за формирање на комисиите Управниот одбор ја определува и нивната надлежност.

(5) Мандатот на членовите и на претседателот на постојаните комисии трае четири години, со право на уште еден избор.

(6) Комисиите за својата работа одговараат пред Управниот одбор.

Член 25 - а

(1) Доколку мандатот на Претседателот престане порано од било кои причини, престанува мандатот на сите членови на Управниот, и на членовите на Надзорниот одбор.

(2) Доколку престане мандатот на Претседателот на Здружението, членовите на Управниот одбор или Надзорниот одбор, истите ги вршат итните и неодложни работи се до одржување на изборно собрание.

(3) Мандатот на членовите на Управниот одбор може да престане и со поднесување на оставка.

Член 25 – б

(1) Членовите на Управниот и Надзорниот одбор се избираат на редовно или вонредно собрание.

(2) Образложени предлози за членови на Управниот одбор со нивни биографски карактеристики од подружниците од каде потекнуваат се доставуваат најмалку 15 дена пред одржување на собранието.

(3) При избор на членови на Управниот одбор се води сметка за регионална застапеност и видовите на судови при што: еден од Врховен суд на РМ, еден од Управните судови, четири од Апелационо подрачје Скопје, по три од Апелационите подрачја Битола, Гостивар и Штип, при што еден е судија на Апелациониот суд а другите судии во основните судови од тоа подрачје.

3. ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ЗДРУЖЕНИЕТО

Член 26

(1) Претседателот на Здружението по функција е и претседател на Управниот одбор.

(2) Мандатот на претседателот трае 4 години, со право на уште еден избор.

(3) Претседателот на Здружение на судиите на Република Македонија:

- го претставува Здружението на судии;
- свикува седници и раководи со нив;
- ги потпишува сите акти на Здружението на судии;
- може да даде предлог за свикување вонредни седници на Собранието на Здружението на судии до Управниот одбор и ги извршува заклучоците на овие органи кога тоа не е непосредна надлежност на Управниот одбор;

(4) Претседателот на Здружението може дел од своите овластувања да ги пренесе на потпретседателите.

(5) Во случај на спреченост претседателот го заменува потпретседател којшто тој ќе го определи.

Член 26 – а

Претседател на Здружението се избира на изборно собрание (редовно или вонредно).

Член 26 – б

(1) Предлог за Претседател на Здружението на Република Македонија, со образложение за биографските и други податоци и карактеристики за кандидатот, дава подружницата на Здружението на судиите која го предлага кандидатот.

(2) Предложениот кандидат (кандидати) е должен во рок од 15 дена да изготви Програма за работа на Здружението и да ја достави до Управниот одбор на ЗСРМ, кој ќе ја проследи до сите подружници најмалку 15 дена пред одржување на Собранието.

(3) Врз основа на предлозите на подружниците на Здружението на судиите, Кандидациона комисија предложена од страна на Управниот одбор, составува кандидациона листа од сите предложени кандидати.

(4) Изборот за претседател и членови на Управниот одбор и Надзорниот одбор ги спроведува Изборна комисија.

(5) Кандидационата комисија и Изборната комисија се состојат од претседател и двајца (2) членови и нивни заменици.

(6) Кандидационата комисија и Изборната комисија се предлагаат од страна на Управниот одбор, а се избираат на самото изборно Собрание.

(7) Начинот на работата на Кандидационата комисија и Изборната комисија се уредува со Деловник.

(8) За претседател е избран кандидатот кој добил најголем број на гласови од вкупниот број на присутни делегати на собранието.

Доколку при гласањето двајца или повеќе кандидати имаат еднаков најголем број на гласови, гласањето се повторува само во однос на кандидатите кои во претходниот круг добиле еднаков најголем број на гласови.

(10) Во вториот круг на гласање за избран се смета кандидатот кој добил најголем број на гласови.

Член 26 – в

(1) Овластувањата на Претседателот престануваат со протекот на мандатот за кој е избран.

(2) Мандатот на Претседателот престанува покрај на начините предвидени во чл.10 од овој Статут за престанок на членството во Здружението на судии и со поднесување на оставка.

(3) Оставката на претседателот и на членовите на Управниот одбор и Надзорниот одбор на Здружението се констатира на првото наредно собрание.

(4) Мандатот на Претседателот на Здружението, член на Управниот одбор или на Надзорниот одбор престанува и доколку биде разрешен.

(5) Претседателот на Здружението, член на Управниот одбор и на Надзорниот одбор е разрешен доколку на собранието за тоа се изјасниле мнозинството од присутните претставници.

(6) Доколку биде разрешен Претседателот на Здружението или истиот дал неотповиклива оставка, веднаш се отпочнува постапка за избор на Претседател на Здружението и членови на Управен и Надзорен одбор.

4. НАДЗОРЕНОДБОР

Член 27

(1) Надзорниот одбор се состои од 5 члена.

(2) Мандатот на членовите на Надзорниот одбор трае 4 години, со право на уште еден избор.

(3) Членовите на Надзорниот одбор од своите редови избираат претседател со мандат од 4 години.

(4) Мандатот на претседателот и членовите на Надзорниот одбор може да престане и со поднесување на оставка.

Член 28

(1) Надзорниот одбор е должен најмалку еднаш годишно да изврши преглед на материјалното и финансиското работење на Здружението на судиите на Република Македонија.

(2) Извештајот за својата работа Надзорниот одбор го доставува до Собранието на Здружението на судиите на Република Македонија.

X. СОВЕТОДАВНО ТЕЛО ЗА СУДИСКА ЕТИКА

Член 29

За доследна примена на Кодексот за судиска етика Здружението на судиите на Република Македонија формира Советодавно тело за судиска етика.

Советодавно тело за судиска етика искажува советодавно мислење на судиите на Република Македонија во однос на едно или повеќе прашања поврзани со етичкото однесување односно соодветно извршување на судиските должности и избегнување судир на интереси во приватниот живот и вршењето на судиската функција.

Член 30

Советодавно тело за судиска етика има 7 членови кои ги бира и разрешува Управниот одбор.

З

а

При изборот на членовите ќе се води сметка тие да бидат од судови од различна надлежност и тоа еден судија од Врховниот суд на Република Македонија, еден судија од Вишиот управен или Управниот суд и по еден судија од судиите од Апелационите подрачја на Апелационен суд Скопје, Битола, Штип и Гостивар.

н

Членовите на Управниот и Надзорниот одбор на Здружението на судиите на РМ и претседателите на судовите не можат да бидат членови на Советовното тело.

а

Претседателот на Здружението на судиите на РМ е Претседател на Советодавното тело.

С

о

Член 31

в

Мандатот на членовите на Советодавно тело за судиска етика изнесува 4 години.

т

Членот на Советодавно тело за судиска етика може повторно да биде избран.

д

Мандатот на членовите на Советодавно тело за судиска етика престанува со истекот на мандатот, со оставка, смрт или со разрешување.

н

о

т

о

Член 32

Постапката пред Советодавно тело за судиска етика се поведува по писмено барање од судија.

Советодавно тело за судиска етика може и само да поведе постапка.

Барањето за советодавното мислење мора да биде во писмена форма и образложено, освен во итни случаи.

Доколку барањето не содржи доволно факти и информации, Советодавно тело за судиска етика може да побара негово докомплетирање.

Ако дадените факти и информации не бидат дополнети по барањето на Советодавно тело за судиска етика, истото нема да даде советодавно мислење.

е

д

а

б

и

л

Член 33

Советодавното тело за судиска етика може да даде мислење, да постапи на друг соодветен начин и да поднесе барање до Управниот одбор за измени и или дополнување на Кодексот на судиска етика.

Советодавното тело за судиска етика е должно советодавното мислење да го даде во рок од 15 дена од приемот на писменото барање и во писмена форма да го достави до подносителот во наредните 15 дена.

Доколку Советодавно тело за судиска етика смета дека мислењето е од начелна важност може да предложи истото да се вгради во Кодексот на судиска етика.

Член 34

Барањето за советодавно мислење, советодавното мислење и фактите и околностите на кои истото се заснова се доверливи.

Член 35

Советодавното мислење на Советодавното тело за судиска етика се објавува на веб страната на Здружението со соодветно анонимизирање на податоците на лицата, местото и другите податоци кои можат да доведат до идентификување на подносителот на барањето.

XI. ПРЕТСАВУВАЊЕ И ЗАСТАПУВАЊЕ ПО ЗАКОН

Член 36

- (1) Здружението на судиите е претставувано и застапувано од Претседателот.
- (2) Во случај на негова спреченост и отсуство, Здружението е претставувано од еден потпретседател кој тој ќе го определи.
- (3) При претставувањето и застапувањето, Претседателот нема право да отстапи од целите и задачите на Здружението на судиите.

XII. СТЕКНУВАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СО ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА НА ЗДРУЖЕНИЕТО

Член 37

- (1) Средствата за финансирање на Здружението се стекнуваат од чланарината, доброволни прилози, донации, подароци, завештанија, легати, закупнини, приходи од публикации и др. извори.

(2) Средства за финансирање на Здружението може да се остваруваат и добиваат и од Буџетот на Република македонија и буџетите на општините и градот Скопје.

Член 37 – а

(1) Финансиските средства органите и телата ги употребуваат за остварување на целите определени со Статутот на програмата.

Член 37 – б

(1) Здружението е должно на својата веб страница или на друг начин да ги објави годишните извештаи за работа.

(2) Здружението е должно да подготви годишен финансиски извештај кој се доставува до надлежните органи во согласност со Закон, да го објави на својата веб страна или на друг начин да го направи достапен до јавноста.

(3) Здружението е должно извештаите да ги објави најдоцна до 30 април за претходната година.

Член 38

(1) Здружението на судиите на Република Македонија може да основа друштво со ограничена одговорност и акционерско друштво за остварување на своите цели, интереси и активности и за финансирање на своите функции утврдени со статутот.

Член 38 – а

(1) Здружението одговара за своите обврски со целиот свој имот и средства.

XIII. ДОНЕСУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Член 39

(1) Финансиските извештаи за материјално финансиското работење на органите и телата на Здружението ги изготвува сметководителот на Здружението на крајот од секоја календарска година.

(2) Финансиските извештаи сметководителот ги доставува на увид и контрола до Надзорниот одбор на Здружението на судии.

(3) Финансискиот извештај го донесува Собранието.

XIV. ОСТВАРУВАЊЕ НА ЈАВНОСТ И ОТЧЕТНОСТ ВО РАБОТАТА

Член 40

(1) Работата на Здружението на судиите на Република Македонија е јавна и транспарентна, со одржување на јавни седници на кои одлучува за своите активности, без никакви ограничувања, влијанија, поттикнувања, притисок, закана или мешање, директно или индиректно, од кој и да е субјект и поради која и да е причина.

(2) Јавноста во работењето се обезбедува и преку издавање на информатор, веб сајтови и други начини кои овозможуваат навремено и вистинито известување на јавноста за работата на Здружението.

XV. ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ

Член 41

(1) Собранието го донесува, изменува и дополнува Статутот на Здружението на судии на Република Македонија.

(2) Собранието го донесува Статутот на годишно собрание со двотретинско мнозинство од присутните членови.

XVI. АМБЛЕМ, ПЕЧАТ И ШТЕМБИЛ НА ЗДРУЖЕНИЕТО

Член 42

(1) Здружението на судиите на Република Македонија има свој амблем.

(2) Амблемот има форма на круг со четири концентрични кругови.

(3) Надворешниот круг е со тенка линија. Вториот круг е со дебела линија. Третиот и четвртиот круг се со тенки линии. Меѓу третиот и четвртиот круг испишан е текст: “Здружение на судиите на Република Македонија”. Меѓу почетокот и крајот на овој текст, во долниот дел има две гранчиња. Во средина на амблемот е божицата на правдата со вага во левата рака и меч во десната рака, вперен надолу.

Член 43

(1) Здружението на судиите на Република Македонија има свој печат и штембил.

(2) Печатот има форма на круг со следниов текст: “Здружение на судиите на Република Македонија” - Скопје. Во средина на печатот е амблемот на Здружението.

(3) Штембилот има форма на правоаголник и во него е испишан текстот: “Здружение на

судиите на Република Македонија” - Скопје.

(4) Во меѓународната комуникација печатот и штембилот на Здружението на судиите на Република Македонија, покрај на македонски, можат да се изразат и на еден од светските јазици.

XVII. НАЧИН НА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ

Член 44

(1) Управниот одбор на Здружението на судии донесува програма за работа во согласност со целите и задачите утврдени со Статутот и се грижи истата да биде спроведена во целост.

XVIII. АКТИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА СУДИИ

Член 45

(1) Здружението на судии на Република Македонија донесува статут, правилници, одлуки, решенија и други акти.

(2) Со правилниците и одлуките се регулираат прашања за кои, со закон или со овој статут е предвидено да се регулираат со општи акти.

(3) Актите на Здружението на судии ги потпишува Претседателот.

XIX. СУДИР НА ИНТЕРЕСИ

Член 46

(1) Членовите на Собранието, Управниот одбор и Надзорниот одбор, и членовите нивните семејства, не можат да имаат економски интерес во која и да е организација која му продава, издава или му добавува добра и услуги на Здружението.

(2) Членовите на Собранието, Управниот одбор и Надзорниот одбор, кои се во однос со организација која работи со Здружението на судиите, треба да го декларираат интересот во однос на нивната организација и треба да бидат исклучени од релевантното одлучување.

XX. НАЧИН НА ОДЛУЧУВАЊЕ ЗА СТАТУСНИ ПРОМЕНИ И ПРЕСТАНОК НА ЗДРУЖЕНИЕТО

Член 47

(1) Здружението на судиите на Република Македонија престанува да постои

- со одлука на собранието на Здружението на судиите на Република Македонија, донесена со двотретинско мнозинство;
- ако бројот на членовите на Здружението се намали под бројот определен за основање ;
- поминато двојно повеќе време од времето предвидено за одржување на седница на највисокиот орган утврден со Статутот, а таа не е одржана;
- во две последователни години не е поднесена завршна сметка во согласност со закон;
- донесена одлука на надлежен суд;
- стечај
- спроведена ликвидација.

XXI. ПОСТАПУВАЊЕ СО СРЕДСТВАТА И/ИЛИ ИМОТОТ ВО СЛУЧАЈ НА ПРЕСТНОК НА ЗДРУЖЕНИЕТО

Член 48

(1) По престанокот со работа на Здружението на судиите на Република Македонија имотот и средствата што остануваат по намирување на обврските преминуваат на Судскиот буџетски совет при Врховниот суд на Република Македонија.

XXII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 49

(1) Со влегувањето во сила на овој Статут престанува да важи Статутот на Здружението на судиите на Република Македонија донесен на 20.06.2006 година .

Член 50

(1) Овој Статут влегува во сила на денот на неговото усвојување од страна на Собранието на Здружението на судиите на Република Македонија.

Скопје, 03.7.2017 година

Здружение на судиите на Република Македонија

Претседател,

Д-р Цемали Саити